



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

## НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 35

Скопје, сабота 20 ноември 1948 год.

Год. IV

Ракописите се испраќаат во дупликат на адреса, „Службен весник на НР Македонија“ Пошт. фак. 51: Скопје. Ракописите не се враќаат. Телефон на редакцијата и администрацијата 696.

Овој број чини 4 динари. Претплатата за една година износи 250 динари за едно полугодие 125 динари. Чековна сметка при Народна банка на ФНРЈ. — Централна за НРМ — Скопје 8.905.812.

233

Врз основа чл. 78 став 2 од Уставот на НРМ во врска со чл. 63 став 4 од Општиот закон за народните одбори и во рамките на Општото напатствие на Владата на ФНРЈ за оснивање повереништва во околските и градските народни одбори и реорганизацијата на управниот апарат на народните одбори, по предлог од Претседателот на Владата, Владата на Народна Република Македонија ја донесе следната

### УРЕДБА

ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ПОВЕРЕНИШТВА ВО ОКОЛИСКИТЕ И ГРАДСКИТЕ НАРОДНИ ОДБОРИ И ЗА РЕОРГАНИЗАЦИЈА НА УПРАВНИОТ АПАРАТ НА НАРОДНИТЕ ОДБОРИ

#### Член 1

Во околските и градските народни одбори ќе се организираат повереништва и ќе се изврши реорганизација на управниот апарат на народните одбори по прописите на оваа уредба.

#### Член 2

Со повереништво односно со контролна или планска комисија раководи еден член на извршниот одбор како повереник на извршниот одбор за соодветна гранка на државната управа односно како претседател на контролната или планската комисија.

Изузетно може еден повереник да раководи со две повереништва.

Поверениците односно претседателите на контролната и планската комисија одговараат за својата работа односно за работата на своето повереништво (комисија) на извршниот одбор и на соодветниот повисок орган на државната управа (на министерство, на комисија, на повисоко повереништво).

#### Член 3

Извршниот одбор на околскиот односно градскиот народен одбор може да ги има по правило следните повереништва:

- 1) околинска (градска) планска комисија,
- 2) околинска (градска) контролна комисија,
- 3) повереништво за земјоделие и шумарство,
- 4) повереништво за трговија и снабдување,
- 5) повереништво за комунални работи,
- 6) повереништво за индустрија и занаетчиство,
- 7) повереништво за финансии,
- 8) повереништво на трудот,
- 9) повереништво за просвета и култура,
- 10) повереништво за народно здравје,
- 11) повереништво за социјални грижи,
- 12) повереништво за локален саобраќај.

Покрај тоа можат, каде што условите нарочно бараат, како посебни да се издвојат овие повереништва:

повереништво за туризам (во изразито туристички краишта),

повереништво за градежи (во краиштата со јака градежна дејност);

повереништво за шумарство (во изразито шумски краишта и каде се поголеми шумски комплекси под локална управа);

повереништво за рибарство (во краиштата каде е рибарството главно занимање на мнозинството од населението),

Во помалите околии можат да се соединуваат поедини повереништва и тоа:

повереништво за комунални работи со повереништвото за индустрија и занаетчиство;

повереништво за народно здравје со повереништвото за социјални грижи.

Во поедини околски и градски народни одбори работите на повереништвото за локален саобраќај можат да се поверат и на управата за локален саобраќај во склопот на повереништвото за комунални работи.

#### Член 4

Општа реорганизација на управниот апарат на извршните одбори како и оснивање на нови повереништва ги врши извршниот народен одбор во согласност со Владата.

Внатрешната реорганизација на поедините повереништва може да ја врши извршниот народен одбор во согласност со ресорсниот министер.

Министрите можат да даваат на извршните народни одбори напатствија за реорганизација на органите на државниот апарат од својот ресор само во согласност со Претседателот на Владата.

#### Член 5

Претседателот и секретарот на извршниот народен одбор ја спроведуваат општата политика на народниот одбор и на извршниот народен одбор и ја координираат целокупната работа на управниот апарат на народниот одбор. Претседателот во главно раководи со остварувањето на политичките смерници на народниот одбор и на извршниот одбор, а секретарот со координација на управата.

#### Член 6

Како свој апарат за општа управа и координација извршниот одбор има секретаријат, во кој што се навоѓаат

лерсонален отсек, служба за евиденција, управен отсек, отсек за граѓанското состојание, правна служба, катастарски уред, војни отсек, служба на општата администрација и други организациони единици, основани со решение од Владата.

#### Член 7

Внатре во повереништвата можат за одредени работи на државната управа да се осниваат: управи, одделења, отсеци, реферати и други организациони единици (на пример, инспекции, плански групи, инструкторски групи, оперативни групи, секретаријати, служби и т.н.).

#### Член 8

Управи е потребно да се осниваат за оние издвоени и пообилни групи работи при кои што извршниот одбор има и општи регуларни задатоци во однос спрема другите органи, установи и граѓаните, како и истовремено непосредно раководење со локални стопански или други установи.

На чело на управата стои шеф на управата кој што за својата работа одговара на повереникот односно преку него на извршниот одбор и на повисоките управи.

Шефот на управата има право да потпишува во името на управата, врз основа на прописи од повисоките органи или врз основа на решенија од извршниот одбор.

Одделенија и отсеци можат да се осниваат за поедини групи работи со цел за правилна и стручна обработка на лоедини прашања.

Инспекции можат да се осниваат само врз основа на посебни сојузни и републикански прописи.

Групите ги оснива извршниот одбор за решавање на лоедини задатоци.

#### Член 9

Со средствата на производството, со прометот на имотите (добрата), со транспортните средства, со недвижностите кои што имаат локално значење раководи по правило народниот одбор преку своите претпријатија и дирекции кои што се под непосредно раководство на соодветното повереништво или управа.

Дирекции како непосредни административно-оперативни раководители и повисоки форми на организација на претпријатија ќе оснива народниот одбор кога постојат повеќе еднообразни претпријатија.

#### Член 10

Кон повереништво, како и кон поедини управи можат да се осниваат совети кои што ќе ја помагаат работата на извршниот одбор на односното подрачје.

Советите можат да бидат составени од претставители на друштвените организации, од претставители на сојузните и републиканските претпријатија и установи, како и од поедини граѓани.

Советите ги поставува извршниот одбор на предлог од повереникот.

#### Член 11

Со поголемите месни народни одбори (на пример: во градчињата) можат да се осниваат повереништва во духот на прописите од оваа уредба према решение од Владата. При тоа можат да се соединуваат поедини повереништва наведени во чл. 3 на оваа уредба.

#### Член 12

Со цел за реорганизација на управниот апарат на народните одбори Владата ќе образува комисија за раководење со реорганизацијата на управниот апарат на народните одбори при Претседателството на Владата, а Претседателот на Владата ќе образува подкомисији за поедини народни одбори односно за група народни одбори.

Подкомисиите ќе бидат составени од 3 до 5 члена Гие ќе се образуваат (поставуваат) најповеќе за група од пет

народни одбори.

Комисијата при Претседателството на Владата ќе раководи со работата на подкомисиите.

Подкомисијата заедно со извршниот одбор на односниот народен одбор ќе предложи на Владата, преку Комисијата при Претседателството на Владата, најдоцна до 1 декември 1948 година конкретна организација на управниот апарат на народните одбори како и оквирни предлог на систематизацијата.

Комисијата при Претседателството на Владата ќе прегледа и ќе реши за предложената реорганизација, внесувајќи потребни измени, најкасно во рок од 7 дена.

Владата со свое решение ќе ја одреди конечната реорганизација на секој поедин народен одбор најкасно до 15 декември 1948 година.

След решението на Владата, извршните одбори на народните одбори ќе ја извршат реорганизацијата до 31 декември 1948 година и ќе ги свикаат заседанијата на народните одбори најдоцна до 1 март 1949 година, на кое што ќе ги предложат статутот на народниот одбор, во кој што ќе внесат основите на реорганизацијата на управниот апарат спрема решението на Владата.

#### Член 13

Поблиски одредби за извршување на оваа уредба по потреба пропишува Претседателот на Владата.

#### Член 14

Оваа уредба влегува во сила со депот на нејзиното објавување во "Службен весник на НР Македонија"

Број 14148. 14 X 1948 год. — Скопје.

Министер на комуналните работи

Претседател на Владата  
Л. Колишевски, с. р.

Арх. К. Георгиевски, с. р.

234

Врз основа чл. 1 од Законот за овластување Владата на Народна Република Македонија за донесување уредби по прашањата од народното стопанство и обновата на земјата на предлог на Министерот за трговија и снабдување, Владата на Народна Република Македонија ја донесува следната

### УРЕДБА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА ОТКУП НА ОРИЗОВАТА АРПА (НЕЛУПЕН ОРИЗ) ОД РЕКОЛТАТА 1948 ГОДИНА

#### — Член 1

Во чл. 3 став 1 после думите "така и на" се додава думата "сите".

#### Член 2

Чл. 3 став 5 се изменува и гласи:

"Месниот народен одбор, со оглед на економската моќ и бројот на членовите на домаќинствата на земјоделските стопанства, а во согласие со извршниот одбор на околинскиот народен одбор за договорените (контрахираните) количества оризова арпа може да го ограничи износот на боневите — за купување индустриска стока по пониски единствени цени, — но, ограничението не може да биде по малко од износот кој што одговара на куповниот износ за 2.000.— кгр. оризова арпа.

#### Член 3

Ова уредба влегува во сила веднаш.

Бр. 13.833, 5 XI 1948 год. — Скопје.

Министер за трг. и снабдување

Претседател на Владата  
на НР Македонија

А. Каневче, с. р.

Л. Колишевски, с. р.

255

Врз основа чл. 1 од Законот за овластување на Владата на НР Македонија за донесување уредби по прашањата од народното стопанство и обновата на земјата, на предлог на Министерот за трговија и снабдување, Владата на НР Македонија ја донесува следната

## У Р Е Д Б А

## ЗА ОТКУП НА ГРАФ ОД РЕКОЛТАТА 1948 ГОДИНА

## ОПШТИ ОДРЕДБИ

## Чл. 1

Со цел да се обезбеди правилното снабдување на работниот народ со граф во економската 1948—1949 година ќе се изврши задолжителен откуп на граот.

Под задолжителен откуп се подразбира должност на секој производител, земјоделски трудови задруга и државно земјоделско стопанство да и предадат на државата врз основа на прописите на оваа уредба определени количества граф по цените определени од Владата на ФНРЈ.

## Чл. 2

Покрај количествата граф, кој што треба задолжително да се предадат на државата по прописите на оваа уредба, производителите и земјоделските трудови задруги можат да и продадат на државата и престојаните количества граф (слободните одвишоци) под условите кои што се прописани со Уредбата за продажба на земјоделски производи, сврзани со право за купување одредени индустриски производи по пониски единствени цени. За продажното количество слободни одвишоци граф ги добиваат покрај куповниот износ во пари и бонови за купување на индустриска стока по пониски единствени цени.

## Чл. 3

Производителите можат пред бербата да склучуваат договори за продажба на граф (да контрахираат) и тоа, како на количествата кои што се должни задолжително да ги предадат по прописите на оваа уредба така и на сите свои слободни одвишоци.

Количеството граф кое што се откупува врз основа на така склучените договори (контрахирања) се урачунаваат во задолжителен откуп.

Контрахираното количество граф ќе се исплатува со 15% повеќе од определените државни (сврзани) цени.

За договорените (контрахираните) количества граф производителите добиваат покрај куповниот износ во пари и бонови за купување на индустриска стока по пониски единствени цени во големината на куповниот износ.

Производителите, кои што однапред ќе склучуваат договори за пролавање на својот граф имаат право на 30% аванс од вредноста на договореното количество граф, како во готови пари, односно акредитивни чекови така и во бонови за купување на индустриска стока по пониски единствени цени.

## ПЛАНИРАЊЕ НА ОТКУПОТ

## Чл. 4

Количеството граф кое што има обавезно да се откупува на подрачјето на поедини околински одбори се определува со општ републикански план за откуп на граф, кој што го донесува Владата на НР Македонија на предлог на Министерот за трговија и снабдување и Министерот на земјоделство.

## Чл. 5

На основање добивениот републикански план за откуп на граф извршниот одбор на околинскиот народен одбор составува план за откуп на граф за своето подрачје и одре-

дува кои количества граф во кои срокови има да се откупуваат на подрачјето на поедини месни народни одбори.

При составување на планот за откуп на граф и одредување количествата на истиот за поедини месни народни одбори извршните одбори на околинските народни одбори должни се да водат сметка и за економската сила, стопанска структура, плодноста и големината на површините засејани со граф.

## Чл. 6

На основание планот за откуп на граф добивен од извршниот одбор на околинскиот народен одбор месен народен одбор составува план за откуп на граф на своето подрачје, одредувајќи количествата граф, кои што се должни да ги испорачаат поедини производители.

## КАКО СЕ УТВРДУВА КОЛИЧЕСТВОТО ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ОТКУП НА ПОЕДИНИ СТОПАНСТВА

## Чл. 7

За да се одреди вкупното количество граф, кое што поедини стопанства се должни да го предадат на државата, месниот народен одбор мора пред бербата да го установи одвишокот на приносот за секое одделно стопанство.

Тој одвишок на приносот се установува на тој начин, што се од вкупниот принос одбиват количества нужни за семе и тоа до 8 кгр. граф на 1 декар како меѓу култура и до 10 кгр. како култура, и по 25 кгр. за исхрана на секој член од стопанството.

Количествата на одвишоци се утврдуваат поодделно за секое земјоделско стопанство во време на стасувањето на граот со оглед на просечниот принос во поодделни делови на атарот по декар и квалитетот на земјиштето.

## Чл. 8

Месниот народен одбор ќе го одреди количество на граф, кое што секое стопанство е должен да го предаде на државата и тоа:

1. Од 2—3 хект. обработива површина 50% од вишокот
2. Од 3—5 хект. обработива површина 50—60% од вишокот
3. Од 5—8 хект. обработива површина 65—75% од вишокот
4. Од 10 хект. обработива површина 75—90% од вишокот
5. Преку 10 хект. обработива површина 90—95% од вишокот

При одредување на задолжителната испорака месниот народен одбор е должен да го примени оној процент, кој најповеќе одговара на економската моќ, структурата, плодноста и големината на засејаните површини на тоа стопанство.

## Чл. 9

Утврдувањето на задолжителната испорака го врши извршниот одбор на месниот народен одбор на својата седница. Од како ќе го утврди распоредот на откупот на поедини стопанства во месните народни одбори составуваат список на стопанствата по образецот, кој што го пропишува Министерот за трговија и снабдување, а во кој што за секое стопанство се внесуваат задолжителните количества на граф за испорака.

За извршениот распоред за задолженјата месниот народен одбор ќе ги извести производителите.

По извршениот распоред за задолжителните испораки производителите имат право во срок од три дена до соопштувањето да вложат жалба до извршниот народен одбор на околинскиот народен одбор преку својот месен народен одбор.

## Чл. 10

Пополнетите списоци во три примерка заедно со евентуалните жалби месните народни одбори ги доставуваат до извршниот одбор на околинскиот народен одбор на одобрение. Извршниот народен одбор на својата седница ќе

изврши преглед на поднесените списоци и жалби. Ако најде дека распоредот за задолжителните испораки не е правилно извршен, ќе изврши нужни исправки. По извршениот преглед и одобрение извршниот одбор на околинскиот народен одбор доставува еден примерок од одобрените списоци на месниот народен одбор, вториот примерок на претвртијателно овластено за откуп на граф, а третиот примерок го задржува на себе.

На основание потврдениот список месниот народен одбор им издава на производителите писмено решение за задолжувањето. Во решението се одредува количеството граф, кое што производителот е должен да го испорача, како и ромот за испорача.

#### Чл. 11

Задолжителните количества граф на земјоделските трудови задруги и земјоделските задруги ги определува извршниот одбор на околинскиот народен одбор. Одвишокот на приносот ќе се установи согласно чл. 7 став 2 од оваа уредба. Од така установениот одвишок извршниот одбор на околинскиот народен одбор може да одреди до 30% за задолжителната испорача.

Против Решението на извршниот одбор на околинскиот народен одбор земјоделските трудови задруги и земјоделските задруги имаат право да вложат жалба до Министерството за трговија и снабдување во рок од три дена од денот на соопштувањето.

#### Чл. 12

Државните земјоделски стопанства должни се да ги предадат сите свои одвишоци граф.

### КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

До колку делото не содржи елементи на кривично дело, ќе се казнат со парична казна до 50.000 динари или со поправителна работа до 3 месеци лицата што се должни да продават граф по прописите на оваа уредба.

- а) ако без причина или намерно не ја извршат обврската во одреденото време;
- б) ако имаат можност, а не ја извршиле задолжителната обврска во одреденото количество;
- в) ако сокриват граф;
- г) ако не даваат точни сведенија;
- д) ако со својата вина не го извршат договорот за продавање на граф.

За водење постапка изрекување на казна надлежни се извршните одбори на околинските народни одбори.

### ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

#### Чл. 14

Министерството за трговија и снабдување на НР Македонија ќе пропише срокови до кои производителите ќе можат да контрахираат.

#### Чл. 15

Поблиски прописи по спроведувањето на ова уредба донесува Министерот на трговијата и снабдување.

#### Чл. 16

Ова уредба влегува во сила веднаш.

Бр. 13870, Б XI 1948 год., Скопје

Претседател на Владата на НРМ

Л. Колишевски, с. р.

Министер за трговија и снабдување

А Каневче, с. р.

## 236

Врз основа чл. 1 од Законот за овластување Владата на НР Македонија за донесување на уредби по прашања од Народното стопанство и обнова на земјата, а на предлог на Министерот за трговија и снабдување, Владата на НР Македонија донесува следната

### У Р В Д Б А

## ЗА ОТКУП НА КРОМПИР ОД РЕКОЛТАТА 1948 ГОДИНА

### ОПШТИ ОДРЕДБИ

#### Чл. 1

Со цел да се обезбеди правилното снабдување на работниот народ со компир во економската 1948-49 година, ќе се врши задолжителен откуп на компир.

Под задолжителен откуп се подразбира должноста на секој производител, земјоделската трудова задруга и државно земјоделско стопанство да и продадат на државата врз основа на прописите на оваа уредба определени количества компир по цените определени од Владата на ФНРЈ.

#### Чл. 2

Покрај количествата компир, кои што треба задолжително да се предадат на државата по прописите на оваа уредба производителите и земјоделските трудови задруги можат да и предадат на државата и преостанатото количество компир (слободни одвишоци) под условите, кои што се прописани со Уредбата за продажба на земјоделски производи сврзана со право на купување одредени индустриски производи по пониски единствени цени. За произведеното количество слободни одвишоци компир тие добиват покрај куповниот износ во пари и бонови за купување индустриска стока по пониски единствени цени.

#### Чл. 3

Производителите можат пред вадењето на компирот да склучуваат договори за продажба (да контрахираат) и тоа како на количества кои што се должни задолжително да ги предадат по прописите на оваа уредба, така и на сите свои слободни одвишоци.

Количеството компир, кое што се откупува врз основа на така склучени договори (контрахирања) се урочува во задолжителниот откуп.

За договорените (контрахираните) количества компир производителите добиват покрај куповниот износ во готови пари и бонови за купување на индустриска стока по пониски единствени цени во големината на куповниот износ.

Контрахираното количество компир ќе се исплатува со 25% увеличение од определените државни (сврзани цени).

Производители кои што однапред ќе склучат договор за продавање на својот компир имат право и на 30% аванс од вредноста на договорените количества компир, како во готови пари, односно акредитивни чекови, така и во бонови за купување на индустриска стока по пониски единствени цени.

### ПЛАНИРАЊЕ НА ОТКУП

#### Чл. 4

Количествата компир, кое што има обавезно да се откупуваат на подрачјата на поедини околински народни одбори се определува со општ републикански план за откуп на компир, кој што го донесува Владата на НРМ на предлог на Министерот за трговија и снабдување и Министерот на земјоделие.

## Чл. 5

На основание добивениот републикански план за откуп на компир извршниот одбор на околинскиот народен одбор составува план за откуп на компир на своето подрачје и одредува кои количества компир и во кои срокови има да са откупува на подрачјата на поедини месни народни одбори.

При составувањето на планот за откуп на компир и определувањето количествата на истиот за поедини месни народни одбори, извршните одбори на околинските народни одбори должни се да водат сметка и за економската сила, стопанската структура, плодноста и големината на површините засејани со компир.

## Чл. 6

На основание планот за откуп на компир добивен од извршниот одбор на околинскиот народен одбор, месниот народен одбор составува план за откуп на компир за свое подрачје одредувајќи количествата компир кои што се должни да ги испорачат поедини производители.

**КАКО СЕ УТВРДУВА КОЛИЧЕСТВОТО ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ОТКУП НА ПОЕДИНИ СТОПАНСТВА**

## Чл. 7

За да се одреди вкупното количество компир, кое што поедино стопанство е должно да го предаде на државата, месниот народен одбор мора пред вадењето да го усвои.

Вој одвишок на приносот се установува на тој начин што се од откупниот принос одбиват количествата нужни за семе и това по 180 кг. компир на еден декар и по 100 кг. за исхрана за секој член од домаќинството.

Количествата на одвишоците се утврдуваат поодделно за секое земјоделско стопанство во време на стасувањето на компирот со оглед на просечниот принос во поодделни делови на атарот по декар и квалитетот на земјиштето.

## Чл. 8

Месниот народен одбор ќе го одреди количеството на компир кое што секое стопанство е должно да го предаде на државата и това:

1. од 2—3 хект. обработива површина 50% од вишокот
2. од 3—5 хект. обработива површина 50—60% од вишокот
3. од 5—8 хект. обработива површина 65—75% од вишокот
4. од 8—10 хект. обработива површина 75—90% од вишокот
5. од преку 10 хект. обработива површ. 90—95% од вишокот

При одредувањето на задолжителната испорака месниот народен одбор ќе го прими оној процент кој што најповеќе одговара на економската моќ, структурата, плодноста на засејаните површини на това стопанство.

## Чл. 9

Утврдувањето на задолжителната испорака го врши извршниот одбор на месниот народен одбор на својата седница. Откако ќе се утврди распоредот на откупот на поедини стопанства, месниот народен одбор составува список на стопанствата по образец, кој го пропишува Министерот за трговија и снабдување, а во кој што за секое стопанство се внесува задолжителните количества за испорака.

За извршениот распоред на задолженијата месниот народен одбор ќе ги известува производителите.

На извршениот распоред за задолжителните испораки производителите имаат право во рок од 3 дена по сооп-

штувањето да вложат жалба до извршниот одбор на околинскиот народен одбор преку својот месен народен одбор.

## Чл. 10

Пополнетите списоци во три примерка заедно со евентуални жалби месниот народен одбор ги доставува до извршниот одбор на околинскиот народен одбор на одобрение. Извршниот одбор на околинскиот народен одбор на својата седница ќе изврши преглед на поднесените списоци и жалби, и ако најдат дека распоредот за задолжителни испораки не е и правилно извршен, ќе извршат нужни исправки. По извршениот преглед извршниот одбор на околинскиот народен одбор доставува еден примерок од одобрените списоци на месниот народен одбор, вториот примерок на претпријатието овластено за откуп на компир, а третиот примерок го задржава за себе.

На основание потврдениот список месниот народен одбор им издава на производителите писмено решение за задолжувањето. Во решението се одредува количеството компир, кое што производителот е должен да го испорачи како и рокот за испораката.

## Чл. 11

Задолжителните количества компир на земјоделските трудови задруги и земјоделски задруги ги одредува извршниот одбор согласно чл. 7 став 2 од оваа уредба. Од така установениот одвишок извршниот одбор на околинскиот народен одбор може да одреди до 50% за задолжителна испорака.

Против решението на извршниот одбор на околинскиот народен одбор и земјоделските трудови задруги и земјоделските задруги имаат право да вложат жалба од Министерството за трговија и снабдување во рок од три дена од денот на соопштувањето.

## Чл. 12

Државните земјоделски стопанства должни се да ги предадат сите свои одвишоци компир.

## КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

## Чл. 13

До колку делото не содржи елементи на кривично дело, ќе се казнат со парична казна до 50.000 динари или со поправителна работа до три месеца лицата што се должни да продадат компир по списоците на оваа уредба:

- а) ако без причина или намерно не е извршил обврската во одреденото време;
- б) ако имат можност, а не ја извршиле задолжителната обврска во определеното количество;
- в) ако сокриват компир;
- г) ако дават неточни податоци;
- д) ако со својата вина не го извршат договорот за предавање на компирот.

За водење постапка и извршување на казна надлежни се извршните одбори на околинските народни одбори.

**ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**

**Чл. 14**

Министерството на трговија и снабдување на НР Македонија ќе промишле рожови до кои производителите ќе можат да контрахираат.

**Чл. 15**

Поблиски прописи за спроведување на оваа уредба донесува Министерот за трговија и снабдување.

**Чл. 16**

Оваа уредба влегува во сила веднаш.

Бр. 13.871 5 XI 1948 година Скопје

Претседател на Владата на НРМ  
Л. Кочиневски с. р.

Министер за трговија и снабдување

А. Каневче с. р.

**237**

На основание точка 6 алинеја 2 од Напатството за извршување на Уредбата за работни книшки (Службен лист на ФНРЈ“ бр. 84 од 2 октомври 1948 год.) го пропишувам следното

**НАПАТСТВИЕ**

за образецот на потврдите кои што се издаваат на лица во трудов однос кои уште немаат работни книшки:

1. — Образецот на потврдата дека лицето кое што за прв пат влегува во трудов однос не е снабдено со работна книшка е следен

**ПОТВРДА**

Управата за вклучување на работна рака во народното стопанство при околинскиот (градскиот) народен одбор ————— потврдува дека лицето —————

(презиме, татково име и име на намештеникот — ра-  
———— по татко ————— роден на ден ———  
ботниот) (можност презиме на жените)

———— год. во с. (г.) ————— по зани-  
мање ————— специјалност ————— тична  
карта бр. ————— со постојано местожителство во с. (г.)  
———— околија (град) ————— НР

Македонија не е била до сега снабден со работна книшка.

(Печат на Управата)

————  
(редни број, дата и ме-  
сто на издавањето)

Управник

2. — Образецот се печати или пишува на машина на една четвртина табак од канцелариски формат. Печатниот образец може да биде и од помал формат.

3. Ова напатствие влегува во сила со денот на објавувањето му во "Службен весник на Народна Република Македонија".

Бр. ————— 1948 год.

Скопје  
Министер на трудот на  
Народна Република Македонија,  
Богe Кузмановски, с. р.

**238**

На основание точка 19 алинеја 2 од Напатството за извршување на Уредбата за работни книшки ("Службен лист на ФНРЈ“ бр. 84 од 2-октомври 1948 год.), го пропишувам следното

**НАПАТСТВИЕ**

за образецот на потврдите кои што се издаваат на работодавци-(намештеници) дека нивните работни книшки се најдуваат при работодавачот

1. — Образецот на потврдата дека работната книшка на работникот (намештеникот) се најдува на чување кај работодавачот е следен:

————  
(наименовање на претпријатието, установата, надле-  
———— согласно точка 19 од Напат-  
штвото и организацијата)

ствието за извршување на Уредбата за работни книшки III бр. 13997 од 25 септември 1948 год. (Сл. лист на ФНРЈ бр. 84/1948 год.) потврдува дека работната книшка бр. — на другарот —————

(презиме, татково име и име на работникот  
———— роден на ден ————— год.  
намештеникот)

во с. (г.) ————— околија —————  
НР. Македонија, по занимање ————— специ-  
јалност ————— кој што е на работа во ова претпри-  
јатие — установа, надлештво — организација се најдува  
на чување кај нас.

Печат на претпријатието

————  
(редни број, дата и  
место на издавањето)

————  
(потпис на работодавачот, едно-  
сно одговор. раководител)

2. — Образецот се печати или пишува на машина на една четвртина табак од канцелариски формат. Печатниот образец може да биде и од помал формат.

3. — Ова напатствие влегува во сила со денот на објавувањето му во "Службен весник на Народна Република Македонија".

4. — Во денот на влегувањето во сила на оваа Напатствие престанува да важи Напатствието за издавање потврди за чување работни книшки ("Службен весник на Народна Република Македонија“ бр. 6 од 1948 год.).

Бр. ————— 1948 год.

Скопје

Министер на трудот на  
Народна Република Македонија,  
Богe Кузмановски, с. р.



**239**

Врз основа т. 1 под б — ст. 2 од Наредбата на Министерството за трговија и снабдување на ФНРЈ бр. 17723 од 5 X 1948 год. ("Службен лист на ФНРЈ" бр. 86 од 9 X 1948 год.) издавам следна

**НАРЕДБА**

За ограничење на издавање бонови за купување индустриска стока по пониските единствени цени на земјоделците — производители од подрачјето на Народна Република Македонија за задолжителните испорачки на компири и граф од родот на 1948 година.

**1.**

Земјоделците-производители на подрачјето на Народна Република Македонија кои што се должни по прописите за задолжителниот откуп да и продаваат на државата компир и граф од родот на 1948 год. имаат право за продадените количини на овие производи да примаат бонови за купување индустриска стока по пониските единствени цени со следните ограниченија:

1) Земјоделец-производител, чија вкупна оораотива површина изнесува до 8 хектари, има право да прими бонови за купување индустриска стока по пониските единствени цени во висина на целокупните вредности од задолжително продадените количини на компир и граф по одредените државни (врзани) цени.

2) Земјоделец-производител, чија вкупна обработива површина изнесува 8 и повеќе хектари, има право да прими бонови за купување индустриска стока по пониските единствени цена само во висина до 40% од вредноста на задолжително продадените количини на компир и граф по одредените државни (врзани) цени.

Ова и тогај кога се тие количини контрахираани.

**2.**

Ова ограничење не се однесува на селските трудови задруги.

**3.**

Ова наредба влегува во сила веднаш.

Бр. 15788, 20 X 1948 год., — Скопје.

Министер за трговија и снабдување  
К. Миљовски, с. р.

**240**

Врз основа чл. 15 од Уредбата за откуп на оризовата арпа (нелупен ориз) од реколтата 1948 год., издавам следна

**НАРЕДБА**

ЗА ЗАВРШЕТОКОТ НА КОНТРАХИРАЊЕТО НА ОРИЗОВАТА АРПА (НЕЛУПЕН ОРИЗ) ОД РЕКОЛТАТА 1948 ГОД. НА ПОДРАЧЈЕТО НА НАР. РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

**1.**

Производителите на оризовата арпа на подрачјето на Народна Република Македонија можат да склучуваат договор за продавање на оризова арпа од реколтата 1948 год. со овластените откупни претпријатија ( да контрахираат) зајачно до 15 ноември 1948 год.

Оваа наредба стапува на снага веднаш.

Бр. 17091, 5 XI 1948 год. — Скопје.

Министер за трговија и снабдување  
К. Миљовски, с. р.

**241**

Предвид на околноста да се одборниците и пивните заменици од изборните единици во град Битола бр. 50 и 52 им престанал мандатот поради постојаното напуштање територијата на ГНО — Битола и смрт, на основание на чл. 85 точ. 3 и чл. 86 став II од Законот за избор на одборници за народните одбори — Извршниот одбор на Градскиот Народен Одбор на град Битола го донесе следното

**РЕШЕНИЕ**

Се распишуваат дополнителни избори на 26 декември 1948 год. за две одборнички места на Градскиот Народен Одбор на град Битола, во изборните единици бр. 50 и 52.

Во смисол на чл. 10 став II а во врска со чл. 87 од Законот за избор на одборници за народните одбори, ова решение да се објави во "Службен весник" на НРМ" и на уобичаен начин во град Битола.

Од Извршниот Одбор на ГНО на град Битола, 8 ноември 1948 год. бр. 31320.

**242**

Врз основа точ. 7 ст. 5 од Решението за трошковите на работничко-службеничките ресторанти и за цените во тие ресторанти ("Службен лист на ФНРЈ" 96/48) издавам следното

**РЕШЕНИЕ**

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ЦЕНИ НА ХРАНАТА ВО РАБОТНИЧКО-СЛУЖБЕНИЧКИТЕ РЕСТОРАНТИ НА ПОДРАЧЈЕТО НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1) Цената на храната во работничко-службеничките ресторанти на подрачјето на Народна Република Македонија ја одредуваат оснивачите на истите, придржувајќи се по прописите од точ. 2 од Решението за трошковите на работничко-службеничките ресторанти и за цените во тие ресторанти ("Службен лист на ФНРЈ" бр. 96/48).

2) Оснивачот е должен цената и калкулацијата на истата да ги достави — преку управата (референтството) за друштвена исхрана на надлежниот општински односно градски народен одбор до Министерството за трговија и снабдување на Народна Република Македонија — Управа за друштвена исхрана поради контрола и ревизија.

3) Овао Решение влегува во сила веднаш, а ќе се применува од 1 XII 1948 год.

Бр. 17722, 16 XI 1948 год., Скопје.

Министер  
за трговија и снабдување  
К. Миљовски с. р.

## 243

Врз основа чл. 3 од Уредбата на купување на земјоделски производи по сврзани цени од ситните земјоделски стопанства, а по претходно согласие со Министерот за трговија и снабдување на ФНРЈ и Претседателот на Привредниот совет на ФНРЈ, издавам следен

## Б И Л Т Е Н

За сврзаните цени за производите кои ќе се откупуваат од ситните земјоделски стопанства.

## 1.

Шипки по цена до 5 динари за 1 кгр.

## 2.

Предната цена се подразбира франко пункт на откупното претпријатие

## 3.

Овој билтен влегува во сила од 1 XI 1948 год.

Број 16787 1 XI 1948 год. Скопје

за трговија и снабдување,  
Министер  
К. Миљовски с. р.

## Службени известија

Министерството на внатрешните работи на Народна Република Македонија — Скопје, надлежно по чл. 1. ст. 1, буква г) од Законот за измени и дополнувања на Законот за удруженијата, соборите и другите јавни скупови, решавајќи по предметот одобрување оснивањето и работата на "Културното друштво Македонија — Чехословачка" со седиште во гр. Скопје донесе следното

## Р Е Ш Е Н И Е

Одобрава оснивањето и работата на "Културното друштво Македонија — Чехословачка" со седиште во гр. Скопје, а со право на дејност на територијата на Народна Република Македонија.

Решено во Министерството на внатрешните работи на Народна Република Македонија на ден 23 октомври 1948 година под бр. 31720/48.

Министер  
на внатрешните работи на  
Н. Р. Македонија.  
Цв. Узуновски с. р.

## СОДРЖИНА

Рег. бр.	Страна
233	Уредба за организирање повереништва во околските и градските народни одбори и за реорганизација на управниот апарат на народните одбори 255
234	Уредба за изменување и дополнение Уредбата за откуп на оризовата арпа (нелупен ориз) од реколтата 1948 год. — — — — — 256
235	Уредба за откуп на граф од реколтата 1948 год. 257
236	Уредба за откуп на компир од реколтата 1948 год. 258
237	Изјавување за образецот на потврдите кои што се издаваат на лица во трудов однос кои уште немаат работни книшки — — — — — 260
238	Изјавување за образецот на потврдите кои што се издаваат на работници (намештеници) дека нивните работни книшки се најдуваат при работода телот — — — — — 260
239	Наредба за ограничење за издавање бонози за купување индустриска стока по пописките единствени цени на земјоделците — производители на подрачјето на Народна Република Македонија за задолжителните испорачки на компири и граф од родот на 1948 год. — — — — — 261
240	Наредба за завршетокот на контрахирањето на оризовата арпа (нелупен ориз) од реколтата 1948 год. на подрачјето на Нар. Република Македонија 261
241	Решение за распишување дополнителни избори на 26 декември 1948 год. за две одборнички места на Град. народен одбор на гр. Битола во изборните единици бр. 50 и 52 — — — — — 261
242	Решение за одредување цени на храната во работничко-службеничките ресторанти на подрачјето на Народна Република Македонија — — — 261
243	Билтен за сврзаните цени за производите кои ќе се откупуваат од ситните земјоделски стопанства 262
	Службени известија — — — — — 262